

Службен гласник

на Општина Струмица

Број 7

Понеделник, 30 мај 2016 год.

www.strumica.gov.mk



Содржина

Совет на општина Струмица

Рег. бр.	Стр.	Рег. бр.	Стр.
122. Одлука за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности ..	2	128. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 634, 636, 637 КО Баница	6
123. Одлука за доделување финансиски средства на Стојан Стојанов од Струмица	2	129. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4008, 4009 КО Куклиш	6
124. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4562 КО Куклиш	3	130. Програма за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови во Општина Струмица за 2016 година	7
125. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2124 КО Струмица	4	131. Заклучок за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта - Струмица“ за периодот од 01.01 до 31.03 2016 година	8
126. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7777 КО Струмица	4	132. Заклучок за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2016 година	8
127. Одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско	5	133. Квартален извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2016 година	9

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности

Се објавува Одлуката за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3870/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

122.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02), член 14 став 1 од Уредбата за методологијата за изработка на процената на загрозеноста на безбедноста на Република Македонија од сите ризици и опасности, нејзината содржина и структура, начинот на чување и ажурирање, како и определувањето на субјектите во системот за управување со кризи на кои им се доставува целосна или извод од процената („Службен весник на Република Македонија“ бр. 13/11) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

Одлука

за ажурирање на Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности

Член 1

Да се ажурира Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности.

Член 2

Регионалниот центар за управување со кризи Струмица да ги координира активностите за ажурирање на

Процената на загрозеност на подрачјето на Општина Струмица од сите ризици и опасности

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3870/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.
.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за доделување финансиски средства на Стојан Стојанов од Струмица

Се објавува Одлуката за доделување финансиски средства на Стојан Стојанов од Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3871/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.
.....

123.

Врз основа на член 36 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

Одлука

за доделување финансиски средства на Стојан Стојанов од Струмица

Член 1

На Стојан Стојанов од Струмица му се доделуваат финансиски средства во износ од 100.000,00 денари, за набавка на музички инструмент – класична гитара.

Член 2

Доделените финансиски средства да се издвојат од Буџетот на општина Струмица за 2016 година и да се трансферираат на Стојан Стојанов од Струмица, на негова трансакциска сметка.

Член 3

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3871/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4562 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4562 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3872/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

124.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10

и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

Одлука

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 4562 КО Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, стовариште, кој се наоѓа на КП бр. 4562 КО Куклиш во сопственост на Зоки Китанов.

Според УПС Куклиш, објектот на КП бр. 4562 КО Куклиш, се наоѓа во градежна парцела со намена - индивидуално домување, на земјиште сопственост на лицето Зоки Китанов.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3872/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2124 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2124 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3873/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

125.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште на КП бр. 2124 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за усогласување на намената на градежно земјиште за бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 2124 КО Струмица во сопственост на Стојан Ациев.

Според ДУП за блок бр. 15, објектот на КП бр. 2124 КО Струмица, се наоѓа на земјиште кое не е третирано со деталниот план, на земјиште сопственост на лицата Ациев Стојан, Крстева Анка, Ациев Никола.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3873/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7777 КО Струмица

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7777 КО Струмица, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3874/2
30.05.2016 год.
Струмица

Општина Струмица
Градоначалник,
Зоран Заев с.р.

.....

126.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

О д л у к а

за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 7777 КО Струмица

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, викенд кука, кој се наоѓа на КП бр. 7777 КО Струмица, во сопственост на лицето Никола Костов.

Објектот на КП бр. 7777 КО Струмица, според ГУП на град Струмица, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште со неизложени права.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3874/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3875/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

127.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

**Одлука
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 2573 КО Банско**

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 2573 КО Банско, во сопственост на лицето Сафет Латифи.

Објектот на КП бр. 2573 КО Банско, според УПС Банско, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште со неизложени права.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3875/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 634, 636, 637 КО Баница

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 634, 636, 637 КО Баница, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3876/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

128.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 634, 636, 637
КО Баница

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, станбена кука, кој се наоѓа на КП бр. 634, 636, 637 КО Баница, во сопственост на лицето Роберт Митев.

Објектот на КП бр. 634, 636, 637 КО Баница, според УПС Баница, се наоѓа вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Република Македонија.

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3876/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Р е ш е н и е

за објавување на Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4008, 4009 КО Куклиш

Се објавува Одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат за КП бр. 4008, 4009 КО Куклиш, донесена на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3877/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

.....

129.

Врз основа на член 4 став 1 од Законот за постапување со бесправно изградени објекти („Службен весник на Република Македонија“ бр. 23/11, 54/11, 155/12, 53/13, 72/13, 44/14, 115/14, 199/14, 124/15, 129/15, 217/15 и 31/16), член 2 од Правилникот за стандарди за вклопување на бесправни објекти во урбанистичко планска документација („Службен весник на Република Македонија“ бр. 56/11, 162/12, 95/13, 109/14, 64/15, 217/15 и 52/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

О д л у к а
за утврдување потреба од донесување
на урбанистичко - планска
документација за проширување на
плански опфат за КП бр. 4008, 4009 КО
Куклиш

Член 1

Се утврдува потреба од донесување на урбанистичко - планска документација за проширување на плански опфат и вклопување на бесправниот објект, помошен објект, кој се наоѓа на КП бр. 4008, 4009 КО Куклиш, во сопственост на лицето Васе Митушев.

Објектот на КП бр. 4008, 4009 КО Куклиш, според УПС Куклиш, се наоѓа со еден дел вон градежниот опфат, на земјиште сопственост на Васе Митушев (КП бр. 4008) и Кољо Димкин (КП бр. 4009).

Член 2

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3877/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

Решение

за објавување на Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година

Се објавува Програмата за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година, донесена на седницата на Советот на

Во глава

II. Детални урбанистички планови во градот самофинансирање, во табелата по реден број 29 се додава:

Р.б.	Објект	Износ денари
30	Измена и дополнување на Детален урбанистички план за дел од блок 11 (блок 29 согласно ГУП на град Струмица) со плански опфат во следните граници: - Од североисток со осовина на ул.„Маршал Тито“; - Од југ со осовина на ул.„15-ти Мај“; и - Од запад со осовина на ул.„Прилепска“.	Самофинансирање

2. Оваа Програма влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3878/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
Струмица Јосиф Христов с.р.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3878/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

130.

Врз основа на член 20 од Законот за просторно и урбанистичко планирање („Службен весник на Република Македонија“ бр. 199/14, 44/15, 193/15 и 31/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

Програма

за дополнување на Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година

1. Во Програмата за изработка на урбанистички планови на подрачјето на општина Струмица за 2016 година („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 15/15, 2/16 и 3/16), се врши следното дополнување:

Решение

за објавување на Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2016 година

Се објавува Заклучокот за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2016 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3879/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
Струмица Зоран Заев с.р.

131.

Врз основа на член 11 од Законот за јавните претпријатија („Службен весник на Република Македонија“ бр. 38/96, 9/97, 6/02, 40/03, 49/06, 22/07, 83/09, 97/10, 6/2012, 119/13, 41/14, 138/14, 25/15, 61/2015 и 39/16) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за давање согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2016 година

1. Се дава согласност на Извештајот за работата на ЈП „Паркиралишта Струмица“ Струмица за периодот од 01.01. до 31.03.2016 година, усвоен од Управниот одбор со Одлука бр. 02-417/2 од 28.04.2016 година.

2. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3879/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

.....

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 5/02) и член 39 став 1 алинеја 3 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Градоначалникот на општина Струмица, донесе

.....

Р е ш е н и е

за објавување на Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2016 година

Се објавува Заклучокот за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2016 година, донесен на седницата на Советот на општина Струмица, одржана на 27.05.2016 година.

Бр.09-3881/2 Општина Струмица
30.05.2016 год. Градоначалник,
С т р у м и ц а Зоран Заев с.р.

132.

Врз основа на член 32 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр. 61/04, 96/04, 67/07, 156/09, 47/11 и 192/15) и член 20 од Статутот на општина Струмица („Службен гласник на општина Струмица“ бр. 4/03, 2/06, 15/07, 2/10, 21/10 и 1/15), Советот на општина Струмица, на седницата одржана на 27.05.2016 година, донесе

З а к л у ч о к

за усвојување на Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2016 година

1. Се усвојува Кварталниот извештај за извршување на Буџетот на општина Струмица за првиот квартал од 2016 година.

2. Составен дел на овој Заклучок е Кварталниот извештај составен на образец К1, К2 и К3.

3. Овој Заклучок влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен гласник на општина Струмица“.

Бр.08-3881/1 Совет на општина Струмица
27.05.2016 год. Претседател,
С т р у м и ц а Јосиф Христов с.р.

	Разлози - Квартал 4 (четврти)	Буџет за 2016 година		Напомена: датум за 2016 година		Самостална-својна активност за 2016 година		Дополнителна 2016 година		Кредити за 2016 година		Вкупно за 2016 година	
		План	Реализација за (први) квартал	План	Реализација за (први) квартал	План	Реализација за (први) квартал	План	Реализација за (први) квартал	План	Реализација за (први) квартал	План	Остаток
40	ПЛАТИ И ДОМОСТОЈА												
401	Општински плати	89.980.288	20.712.524	396.561.000	87.241.642								
402	Плати за социјално осигурување	67.628.607	14.326.307	255.710.000	65.509.565								
403	Општински плати од плати	22.600.000	5.344.452	94.650.000	25.551.677								
404	Насловски	4.734.971	1.071.265										
41	РЕЗЕРВИ И НЕОПРЕДЕЛЕНИ РАСХОДИ												
411	Финансиски резерви	3.900.000	463.432										
412	Технички резерви	1.700.000	50.000										
413	Технички резерви (нефинансиски)	1.600.000	423.432										
414	Резерви за капитални расходи												
42	СТОПАНСКИ ИСПИТИ	94.791.492	12.819.428	116.734.000	27.467.376								
421	Плати на испити	1.220.740	175.952										
422	Камунални услуги (престиж и транспорт)	24.600.000	6.356.774	25.540.000	5.824.423								
423	Материјали и ситен инвентар	6.113.744	795.266	4.000.000	66.573								
424	Технички и технички услуги	20.620.000	2.625.337	34.465.000	2.450.022								
425	Други технички услуги	13.185.000	931.289	64.670.000	31.586.448								
426	Други технички услуги	8.537.760	536.547	697.000	51.672								
427	Технички услуги	10.244.746	1.117.023	9.454.000	1.878.634								
45	КАМАТНИ ПОКЛОНИ												
451	Камунални плати кон кредитори												
452	Камунални плати кон кредитори												
453	Камунални плати кон кредитори												
46	СУБВЕНЦИИ И НАПОМОЩИ	39.210.000	5.714.301										
461	Субвенции за јавни институции												
462	Субвенции за приватни институции												
463	Трансферти на платени средства	22.250.000	3.259.250										
464	Разни трансферти	10.960.000	2.445.145										
465	Истата по извршени исплати												
47	СОЦИЈАЛНИ БЕЗБЕДНОСТИ												
471	Социјални пензии												
472	Плати на пензии од Фондот за ПИОМ												
473	Плати на пензии од Фондот за пензии												
474	Плати на пензии од Фондот за здравствено осигурување												
48	ОПЛАТА НА ГЛАВНИ												
481	Оплата на главни до меритни средства												
482	Оплата на главни до меритни средства												
483	Оплата на главни до меритни средства												
484	Оплата на главни до меритни средства												
485	Оплата на главни до меритни средства												
486	Оплата на главни до меритни средства												
487	Оплата на главни до меритни средства												
488	Оплата на главни до меритни средства												
489	Оплата на главни до меритни средства												
49	КАПИТАЛНИ РАСХОДИ	321.647.450	34.507.494										
491	Купување на опрема и машини	101.561.124	378.250										
492	Купување на опрема и машини	13.500.000											
493	Купување на опрема и машини	247.161.816	21.569.280										
494	Купување на опрема и машини	300.000											
495	Купување на опрема и машини	25.000.000	2.500.288										
496	Купување на опрема и машини												
497	Купување на опрема и машини												
498	Купување на опрема и машини												
499	Купување на опрема и машини	23.530.000	4.079.770										

Образложение:

Образец К2

Квартален извештај за достасани неنامирени обврски

Општина: Струмица
 Квартал: од 01.01.2016 година до 31.03.2016 година
 Датум на поднесување на извештајот: 15.04.2016
 (ден, месец, година)

Месеци	Обврски до 30 дена	Обврски до 60 дена	Утврдени	Изгубени	Вкупно	Вкупно
Јануари	6.535.067	7.047.282	37.177.502	37.177.502	50.750.931	50.750.931
Февруари	18.902.738	10.056.462	34.376.599	34.376.599	63.335.799	63.335.799
Март	14.278.977	13.333.452	40.141.204	40.141.204	67.753.633	67.753.633
април				0	0	0
Мај				0	0	0
Јуни						
Јули						
Август						
Септември						
Октомври						
Ноември						
Декември						

Образложение:

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.01.2016 година изнесуваат 50.750.931,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 6.526.067,00 денари, а износот од 7.047.282,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 43.282.707,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 7.468.224,00 денари. Општина Струмица до 31.01.2016 година има недоспани обврски во износ од 39.940.775,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 29.02.2016 година изнесуваат 63.335.799,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 18.902.738,00 денари, а износот од 10.056.462,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 56.662.316,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 6.673.483,00 денари. Општина Струмица до 29.02.2016 година има недоспани обврски во износ од 25.585.497,00 денари.

Обврските за Општина Струмица кои се достасани до 31.03.2016 година изнесуваат 67.753.633,00 денари и според рокот на достасаност обврски до 30 дена се во износ од 14.278.977,00 денари, а износот од 13.333.452,00 денари се обврски до 60 дена. Капиталните обврски се во износ од 61.046.734,00 денари, а тековните обврски изнесуваат 6.706.899,00 денари. Општина Струмица до 29.02.2016 година има недоспани обврски во износ од 30.611.163,00 денари.

Растоварна ставка	Вкупно обврски
401	
402	
403	
404	
411	
412	
413	
414	
420	
421	1.354.270
423	690.954
424	2.765.392
425	138.014
426	1.308.269
427	
451	
452	
453	
462	
463	
464	
465	
471	
472	
473	
474	
480	549.951
481	
482	50.096.783
483	
484	
485	
486	
487	
488	
489	
491	
492	
493	
Тотал	67.753.633

